








# ЗДРАВЈЕ И ИСХРАНА








## ШТО САКАШ:







## ШТО ИМАВТЕ ЗА ПОЈАДОК?










## ОБОЈТЕ ГО ОВОШЈЕТО:






**ПОВРЗАНИ:**





**КОЛКУ ОВОШЈЕ ИМАШ?**



1







2

3

1

2

3



2

3

4

3

4


5



**ПРЕПИШИ ГИ ИМИЊАТА:**




**ЈАБОТКО**




**МАНДАРИНА**





КОТАЧЕ






ЛЕБ





## ТОЧНИОТ ОДГОВОР:



### ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ ПРЕД ЈАДЕЊЕ?






**ТОЧНИОТ ОДГОВОР:**

**ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ ОТКАКО ЌЕ ЈАДАМ?**









## УСНИ, ЗАБИ И ЈАЗИК







## ШТО ЌЕ СТАВИМЕ ВО ФРИЖИДЕРОТ?





**ПОВРЗИ:**





## ЗДРАВИ НАВИКИ:

